

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА



К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Битола, 2019 година

Врз основа на член 103 точка 2, во врска со членовите 127 и 149 точка 1 од Законот за високото образование и член 17 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии и врз основа на Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр.14-395/10 од 20.03.2019 и бр.14-994/4 од 11.07.2019 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2019/2020 година, бр. 45-4839/1 од 04.07.2019 година, („Сл. весник на РСМ“ бр. 139 од 09.07.2019 година), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола објавува:

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На високообразовните единици на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во прва година на втор циклус студии во академската 2019/2020 година, ќе се запишат следниов број студенти:

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА	број на студенти	износ за школарина по семестар (ЕУР)	времетраење на студиите / број на семестри
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ			
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	120	500/600	едногодишни - два семестри
Машинство	30	500	едногодишни - два семестри
Индустриско инженерство и менаџмент	20	500	едногодишни – два семестри
Сообраќајно-транспортно инженерство Модул: Патен сообраќај и транспорт	30	600	едногодишни – два семестри
Графичко инженерство и дизајн	10	500	едногодишни – два семестри
Електротехника	10	500	едногодишни – два семестри

Инженерство за заштита на животната и работна средина	10	500	едногодишни – два семестри
Мехатроника	10	500	едногодишни – два семестри
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА	110	300/500	едногодишни - два семестри
Информатички науки и комуникациско инженерство	50	300	едногодишни - два семестри
Информатички науки и комуникациско инженерство (програма на англиски јазик)	10	500	едногодишни - два семестри
Информатика и компјутерска техника	50	300	двегодишни – четири семестри
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС	50	500/800	едногодишни – два семестри / двегодишни – четири семестри
Нутриционизам	20	800	едногодишни – два семестри
Нутриционизам	10	500	двегодишни – четири семестри
Управување со квалитет и безбедност на храна	20	500	едногодишни – два семестри
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	90	350/450	едногодишни – два семестри / двегодишни – четири семестри
Маркетинг менаџмент	10	450	едногодишни – два семестри
Меѓународна економија и бизнис	10	450	едногодишни – два семестри
Сметководство, финансии и ревизија	20	450	едногодишни – два семестри
Бизнис администрација – менаџмент	10	350	двегодишни – четири семестри
Е-бизнис	10	450	едногодишни – два семестри
Банкарство	20	450	едногодишни – два семестри
Менаџмент	10	450	едногодишни – два семестри
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД	70	450/600	едногодишни - два семестри
Туризам	20	450	едногодишни – два семестри
Осигурување	20	450	едногодишни – два семестри
Царина и шпедиција	20	450	едногодишни – два семестри
Царина и шпедиција (програма на англиски јазик)	10	600	едногодишни – два семестри
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	90	600	едногодишни - два семестри
Македонски јазик и книжевност	10	600	едногодишни – два семестри
Англиски јазик и книжевност	10	600	едногодишни – два семестри
English Language and Literature	10	600	едногодишни - два семестри
Наставник за одделенска настава	15	600	едногодишни - два семестри
Воспитувач	15	600	едногодишни - два семестри
Менаџмент во образованието	10	600	едногодишни - два семестри
Образование на надарени и талентирани	10	600	едногодишни - два семестри
Информатика и техничко образование – ИТО	10	600	едногодишни - два семестри

(заедничка студиска програма со Технички факултет и Факултет за информатички и комуникациски технологии)			
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	140	350/400	едногодишни – два семестри / двегодишни – четири семестри
Криминалистика	40	400	едногодишни – два семестри
Безбедност	30	400	едногодишни – два семестри
Кризен менаџмент	30	400	едногодишни – два семестри
Криминологија и криминална политика	20	400	едногодишни – два семестри
Безбедност	20	350	двегодишни – четири семестри
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО	70	450	едногодишни – два семестри
Казнено право и криминологија – Кичево	30	450	едногодишни – два семестри
Казнено право и криминологија – Битола	40	450	едногодишни – два семестри
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	25	300/400	едногодишни – два семестри / двегодишни – четири семестри
Технологија на анимални производи	5	400	едногодишни – два семестри
Зоотехника	3	300	двегодишни – четири семестри
Зоотехника	2	400	едногодишни – два семестри
Квалитет и безбедност на храна	10	400	едногодишни – два семестри
Агроменаџмент	5	400	едногодишни – два семестри
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП	25	300	едногодишни – два семестри / двегодишни – четири семестри
Производство на тутун	5	300	едногодишни – два семестри
Производство на тутун	5	300	двегодишни – четири семестри
Обработка и преработка на тутун	5	300	едногодишни – два семестри
Обработка и преработка на тутун	5	300	двегодишни – четири семестри
Агроменаџмент во тутунското стопанство	5	300	едногодишни – два семестри
ВКУПНО (Академски студии)	790		
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТРУЧНИ СТУДИИ			
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	20	250	едногодишни – два семестри
Безбедност	20	250	едногодишни – два семестри

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	70	400	едногодишни – два семестри
Студии за медицинска сестра/медицински техничар	30	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за интензивна нега	10	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за семејна и патронажна грижа	5	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за ментално здравје	5	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за геронтологија со палијативна грижа	10	400	едногодишни – два семестри
Студии за физиотерапевти	10	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија	5	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за рехабилитација во неврологија	5	400	едногодишни – два семестри
Студии за медицинско лабораториски аналитичари	10	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за биохемиски анализи	10	400	едногодишни – два семестри
Студии за радиолошки технолог	20	400	едногодишни – два семестри
Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца	20	400	едногодишни – два семестри
ВКУПНО (Стручни студии)	90		
УНИВЕРЗИТЕТ ВКУПНО	880		

II. Услови и критериуми за конкурирање и запишување

На постдипломските студии може да се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус, односно додипломски студии и ги исполнува условите предвидени со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии и овој Конкурс. Единиците утврдуваат кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.

На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години со кои се стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кредити и ги исполнува условите од претходниот став.

На втор циклус академски студии во времетраење од две години (120 европски кредити) може да се запише лице кое завршило прв циклус академски студии во траење од најмалку три години (180 европски кредити) и ги исполнува условите од ставот 1.

На втор циклус академски студии кои траат една или две години, можат да се пријават и запишат и кандидати со завршени најмалку четиригодишни универзитетски (додипломски) студии според студиски програми пред воведувањето на ЕКТС.

На втор циклус академски студии не може да се запише лице со завршен прв циклус стручни студии.

На втор циклус стручни студии (специјалистички студии) може да се запише лице кое завршило прв циклус стручни или академски студии со времетраење од најмалку три години (180 европски кредити).

Секоја единица утврдува кои студиски програми се соодветни, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми. Единицата на Универзитетот ги утврдува и дополнителните услови и критериуми за уписи го спроведува пријавувањето, рангирањето и запишувањето на кандидатите. Секоја единица на Универзитетот има обврска информацијата за соодветноста на студиските програми, како и дополнителните услови и критериуми за упис да ги објави заедно со објавувањето на Конкурсот на својата огласна табла и веб страна.

Доколку кандидатите не се примени на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписан рок да се запишат на друга студиска програма на која има слободни места по нивен избор во рамките на истата високообразовна единица доколку студиската програма е утврдена во согласност со став 1 од оваа глава.

Износот на надоместокот за кофинансирање на студиите е изразен во евра по семестар, а се пресметува и плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ на денот на плаќањето.

Кандидатите за втор циклус студии плаќаат износ за школарина определен во овој Конкурс, а Единицата може да определи и износ за пријави за испити и вониспитни активности, за пријава, оценка и одбрана на магистерскиот труд, кој се внесува во договорот за студирање.

Сите други наставно-научни, правно-административни и финансиски аспекти поврзани со реализацијата на студиските програми од втор циклус се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

III. Спроведување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што е подготвен од страна на единицата/те каде што се организира студиската програма.

Образецот и документацијата предвидена со Конкурсот, кандидатите ја доставуваат до единицата на Универзитетот којашто ги организира соодветните

студии на втор циклус, а странските студенти ги доставуваат до Ректоратот на Универзитетот.

Одлуката за прием и постапката за запишување на кандидатите во втор циклус студии ја спроведуваат совети за втор циклус студии на единиците на Универзитетот. За реализација на Конкурсот, советите за втор циклус студии формираат конкурсни комисији составени од три члена.

Ранг-листата на примените кандидати се објавува на огласната табла на единицата на Универзитетот, како и на интернет страницата на високо-образовната единица.

Кандидатот има право на приговор на објавената ранг-листа до Деканатската управа, односно Советот/Управата во рок од два работни дена од денот на објавувањето на резултатите.

Одлука по приговорот мора да се донесе во рок од три работни дена од поднесувањето на приговорот и таа одлука е конечна.

Конкурсната комисија му поднесува на Советот за втор циклус студии и Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на Единицата на Универзитетот конечен извештај за резултатите од запишувањето на студиските програми од втор циклус. Одлуката за прием на кандидатите ја носи Советот за втор циклус на Единицата на Универзитетот.

Високообразовната единица донесува одлука за минималниот број запишани студенти за определување на типот на наставата на студиската програма.

Високообразовната единица ќе спроведе претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик за пријавените кандидати за студиските програми што ќе се реализираат на англиски јазик.

IV. Рокови за пријавување и запишување

- ***Прв уписен рок***
Пријавување: од 10.09.2019 до 23.09.2019 година
Запишување: 01.10.2019 и 02.10.2019 година
- ***Втор уписен рок***
Пријавување: од 07.10.2019 до 15.10.2019 година
Запишување: 24.10.2019 и 25.10.2019 година

По потреба, Универзитетот ќе спроведе и дополнителен уписен рок.

V. Документи за пријавување

При пријавувањето на соодветниот факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- Пријава за упис на втор циклус студии

- Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
- Кратка биографија (CV)
- Уверение за државјанство
- Документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)
- Потврда за уплатени **300 денари** на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
- Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

VI. Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

- Индекс и Пријавни листови
- 2 фотографии (3,5 x 4,5 на бела позадина)
- Потврда за уплатен износ за школарина за првиот семестар

Забелешка:

Подетални информации за условите за запишување на секоја од понудените студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на вториот циклус на студии, кандидатите може да добијат на веб страницата на Универзитетот или на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

www.uklo.edu.mk

Економски факултет-Прилеп

Бр. 02 ____
_____2019
П р и л е п

Според член 11 став 1 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Советот за втор циклус студии на Економски факултет – Прилеп на седницата одржана на ден 17.07.2019 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

Член 1

Како соодветни студиски програми од прв циклус за упис на втор циклус на студии на Економскиот факултет – Прилеп се утврдуваат студиските програми од следниве научни подрачја:

- општествени науки;
- техничко-технолошки науки;
- биотехнички науки;
- хуманистички науки, научните полиња: филозофија и книжевност;
- медицински науки и здравство;
- природно-математички науки, научните полиња: физика, географија, математика, информатика.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Раководител на Советот за втор циклус студии
Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска